

ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ ЉУБЕЗНОСТ - Скопје

**Финансиски извештаи за годината која
завршува на 31 Декември 2021
и**

Извештај на независниот ревизор

Март 2022, Скопје

СОДРЖИНА

	Страна
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	1 - 2
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
Биланс на приходи и расходи	3
Биланс на состојба	4
Извештај за промени во деловниот фонд	5
Белешки кон финансиските извештаи	6 - 11

Додатоци

Додаток 1- Годишна сметка

До:
Раководството на
**ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ ЛЌУБЕЗНОСТ
СКОПЈЕ**

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на „Здружението на граѓани за помош на бездомници, социјално загрозуени семејства и поединци Ќубезност Скопје“ (во понатамошниот текст Здружението), кои што го вклучуваат Билансот на состојба на ден 31 декември 2021 година, како и на Билансот на приходи и расходи и Извештајот за промени во деловниот фонд за годината која завршува на тој ден и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот на Здружението е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Законот за сметководство на непрофитни организации и стандардите за финансиско известување на готовинска основа и за интерната контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ревизијата ја спроведовме во согласност со ревизорските стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешни прикажувања на финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама и грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни со околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефикасноста на интерната контрола. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

До:
Раководството на
**ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ ЉУБЕЗНОСТ
СКОПЈЕ**

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжува)

Мислење на ревизорот

Според нашето мислење, приложените финансиски извештаи на „Здружението на граѓани за помош на бездомници, социјално загрозуени семејства и поединци Љубезност Скопје“ ја прикажуваат реално и објективно во сите значајни аспекти, финансиската состојба на Здружението на ден 31 декември 2021, како и резултатите на неговото работење и промените во фондовите за годините кои завршуваат на тој ден, во согласност со Законот за сметководство на непрофитни организации и стандардите за финансиско известување на готовинска основа.

Извештај за други барања


Менаџментот на организацијата е исто така одговорен за подготвување на финансиски извештај и преглед на документи за поддршка на финансискиот извештај за програмата Цивика Мобилитас и нивно поднесување до Македонски Центар за Меѓународна Соработка согласно Договор за институционален грант.

Нашата работа во однос на финансискиот извештај и прегледот на документи за поддршка на финансискиот извештај е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во финансискиот извештај за работата се во согласност со Договорот за институционален грант.

Според наше мислење финансискиот извештај и прегледот на документи за поддршка на финансискиот извештај, за програмата Цивика Мобилитас кои се поднесени до Македонски Центар за Меѓународна Соработка, се во согласност со Договорот за институционален грант.

Скопје, 11 март 2022 година

Драган Димитров
Управител,
Овластен ревизор



БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ
за годината која завршува на 31 декември 2021 и 2020
во илјади денари

	Белешка	2021	2020
Приходи од донации	4	4.566	3.859
Трансфер на вишокот на приходи над расходи		919	991
ВКУПНО ПРИХОДИ		5.485	4.850
Оперативни расходи	5	2.780	2.877
Социјални и други трансфери	6	372	789
Капитални расходи	7	142	265
Трошоци за вработени	8	1.017	-
ВКУПНО РАСХОДИ		4.311	3.931
Вишок на приходи над расходи пред оданочување		1.174	919

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

Приложените финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на раководството на Здружението на 28 февруари 2022 и се потпишани во негово име од страна на:

Претседател
Тони Станковски

БИЛАНС НА СОСТОЈБА
за годината која завршува на 31 декември 2021 и 2020
во илјади денари

	Белешки	31 декември 2021	31 декември 2020
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	9	354	244
		354	244
Тековни средства			
Побарувања од купувачи		-	-
Залиха	10	4	-
Останати тековни средства и АВР	11	62	107
Пари и парични еквиваленти	12	1.170	919
		1.236	1.026
ВКУПНИ СРЕДСТВА		1.590	1.270
ОБВРСКИ И ДЕЛОВЕН ФОНД			
Деловен фонд			
Деловен фонд	13	354	244
Вишок за пренос во наредна година	14	1.174	919
		1.528	1.163
Тековни обврски			
Обврски кон добавувачите		-	-
Краткорочни финансиски обврски	15	2	2
Останати обврски и ПВР	16	60	105
		62	107
ВКУПНО ДЕЛОВЕН ФОНД И ОБВРСКИ		1.590	1.270

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

„ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ ЛЪУБЕЗНОСТ“ - Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ДЕЛОВНИОТ ФОНД
за годината која завршува на 31 Декември 2021 и 2020
во илјади денари

	Деловен фонд	Вишок на прих. над расходи	Вкупно
Состојба на 01 јануари 2020	-	992	992
Трансфер на вишокот на приходи над расходи од претходна година	-	(992)	(992)
Набавки	244	-	244
Амортизација	-	-	-
Вишок на приходи над расходи	-	919	919
Состојба на 31 декември 2020	244	919	1.163
Трансфер на вишокот на приходи над расходи од претходна година	-	(919)	(919)
Набавки	142	-	142
Корекции од претходни години	47	-	47
Амортизација	(79)	-	(79)
Вишок на приходи над расходи	-	1.174	1.174
Состојба на 31 декември 2021	354	1.174	1.528

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

„ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ ЛЌУБЕЗНОСТ “ - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2021
сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ НА ЗДРУЖЕНИЕТО

Здружението на граѓани за помош на бездомници, социјално загрозени семејства и поединци Љубезност - Скопје (во понатамошниот текст: Здружението) е здружение запишано во регистарот на здруженија на граѓани и фондации со ЕМБ 7010508 и датум на основање 09 јануари 2015 година.

Цели и задачи на здружението се: хуманитарна помош на бездомници, социјално загрозени семејства и поединци; посета и помош на самохрани мајки и деца; посета и помош на стари, изнемоштени и болни лица; водење грижа на квалитетот на работата на своите членови и нивното перманентно членство на собири во земјата и надвор од неа; издавање публикации со кои се дава увид во работата на самото Здружение и развивање соработка со сите слични здруженија во државата и надвор од неа.

Здружението на граѓани Љубезност е лоцирано на Бул. Кочо Рацин бр.30/1-3, Скопје. Здружението има 5 вработени со 31 декември 2021 (нема вработени со 31 декември 2020).

2. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Финансиските извештаи на Здружението се составени во согласност со Законот за сметководство за непрофитните организации и стандардите за финансиско известување на готовинска основа со цел за точно, вистинито, сигурно, сеопфатно, благовремено и ажурно искажување на билансните позиции, состојбата на средствата, обврските, изворите на средства, приходите и расходите и резултатите од работењето. Износите во билансите и белешките кон финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако во текстот не е поинаку наведено.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при составувањето на финансиските извештаи се наведени во продолжение на овој текст.

3.1 Парични средства и еквиваленти на парични средства

Паричните средства и паричните еквиваленти вклучуваат готовина во благајна и паричните средства на жиро сметките кај комерцијалните банки. Паричните средства во благајната и на сметките во домашна валута се внесуваат во главната книга во номинален износ, а во странска валута по курсот на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на билансирањето.

3.2 Материјални и нематеријални средства

Материјалните и нематеријалните средства се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност на долгорочните средства ја сочинува куповната цена зголемена за увозни царини, данок на додадена вредност, издатоците за превоз и сите други издатоци, кои можат да се додадат на набавната вредност, односно на трошоците за набавка. За вредноста на набавените средства истовремено се зголемува деловниот фонд на Здружението.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

3.3 Амортизација

Материјалните и нематеријални средства се амортизираат со примена на пропорционалната метода, така што набавната или ревалоризираната вредност на основните средства се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства.

Тековната амортизација на основните средства се евидентира на товар на деловниот фонд. Употребените годишни стапки на амортизација за 2021 година, кои ги применува Здружението изнесуваат: 10 - 33% за опрема, мебел и за останати средства. Пресметката на амортизацијата се врши поединечно (не по групи на средства) за секое средство.

3.4 Признавање на приходи и расходи

Признавањето на приходите и расходите на непрофитните организации се спроведува според сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции.

Сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции значи приходите, односно расходите да се признаваат во пресметковниот период во којшто настанале според критериумот на мерливост и расположливост. Приходите, односно расходите се мерливи кога можат да се искажат вредносно. Приходите, односно расходите се расположливи кога се остварени, односно кога настанале (се наплатени т.е. платени) во пресметковниот период или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период под услов приходите да се однесуваат на пресметковниот период и служат за покривање на обврските од тој пресметковен период, односно обврската за плаќање да настанала во тој пресметковен период.

3.5 Износи искажани во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажуваат во денари според средниот курс на НБРМ кој важи на денот на трансакцијата.

Девизните средства и обврски во билансот на состојба се искажуваат во денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на билансот.

Нето позитивните и негативни курсни разлики кои произлегуваат од претварањето на износите во странска валута, се вклучени во Билансот на приходи и расходи во периодот кога тие настануваат.

Средните (заклучните) курсеви на денарот спрема странските валути (за една единица странска валута), на 31 декември изнесуваат како што следува:

	2021	Во денари 2020
EUR	61,6270	61,6940
USD	54,3736	50,2353
CHF	59,4683	56,8242

„ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ ЉУБЕЗНОСТ“ - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
 за годината која завршува на 31 декември 2021
 сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

4. ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Приходи од донации	4.566	3.859
Вкупно	<u>4.566</u>	<u>3.859</u>

Во 2021, остварени се приходи од следните донатори:

	<u>2021</u>
Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС)	1.486
МТСП на Австрија (преку Македонски Каритас)	1.076
ЕУ програма Ерасмус плус	729
Град Скопје	350
Фуриоус авокадо ДОО Скопје	300
Пауер Вју ДООЕЛ Скопје	175
ЦМИкс солушнс ДООЕЛ Скопје	144
Од граѓани преку донаторски кутии	75
Останати правни и физички лица	<u>231</u>
Вкупно	<u>4.566</u>

5. ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Потрошени канцелариски материјали	191	270
Потрошено гориво	190	47
Потрошена електрична енергија	70	57
Телефон и интернет	63	76
Договори на дело	1.145	1.400
Сметководствени услуги	54	6
Наемнини	584	462
Провизија за платен промет	52	54
Останати други расходи	<u>431</u>	<u>505</u>
Вкупно	<u>2.780</u>	<u>2.877</u>

„ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ ЛЪУБЕЗНОСТ“ - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2021
сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

6. СОЦИЈАЛНИ И ДРУГИ ТРАНСФЕРИ

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Помош, донации и други давања на субјекти и физички лица	<u>372</u>	<u>789</u>
Вкупно	<u>372</u>	<u>789</u>

7. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Опрема и мебел	<u>142</u>	<u>265</u>
Вкупно	<u>142</u>	<u>265</u>

8. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Бруто плати	<u>1.017</u>	<u>-</u>
Вкупно	<u>1.017</u>	<u>-</u>

9. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

	<u>Опрема</u>	<u>Вкупно</u>
Набавна вредност на 01 јануари 2020	-	-
Набавки	<u>244</u>	<u>244</u>
Состојба на 31 декември 2020	<u>244</u>	<u>244</u>
Набавки	142	142
Корекција од претходни години	<u>47</u>	<u>47</u>
Состојба на 31 декември 2021	<u>433</u>	<u>433</u>
Акумулирана амортизација на 1 јануари 2020	-	-
Амортизација	-	-
Состојба на 31 декември 2020	-	-
Амортизација	<u>79</u>	<u>79</u>
Состојба на 31 декември 2021	<u>79</u>	<u>79</u>
Нето сегашна вредност на:		
- 31 декември 2021	<u>354</u>	<u>354</u>
- 31 декември 2020	<u>244</u>	<u>244</u>

„ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ ЛЅУБЕЗНОСТ“ - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2021
сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

10. ЗАЛИХА

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ситен инвентар	4	-
Вкупно	<u>4</u>	<u>-</u>

11. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ СРЕДСТВА И АВР

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Активни временски разграничувања	62	107
Состојба на 31 декември	<u>62</u>	<u>107</u>

12. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Жиро сметка	1.170	919
Девизна сметка	-	-
Состојба на 31 декември	<u>1.170</u>	<u>919</u>

13. ДЕЛОВЕН ФОНД

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Деловен Фонд-нетековни средства	354	244
Состојба на 31 декември	<u>354</u>	<u>244</u>

Промените на фондовите се наведени во Извештајот за промени на деловниот фонд прикажан на страна 5.

14. ВИШОК ЗА ПРЕНОС ВО НАРЕДНА ГОДИНА

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Вишок за пренос во наредна година	1.174	919
Состојба на 31 декември	<u>1.174</u>	<u>919</u>

„ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ ЛЌУБЕЗНОСТ“ - Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на 31 декември 2021
сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

15. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Обврски за заем	<u>2</u>	<u>2</u>
Состојба на 31 декември	<u>2</u>	<u>2</u>

16. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ И ПВР

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Пасивни временски разграничувања	<u>60</u>	<u>105</u>
Состојба на 31 декември	<u>60</u>	<u>105</u>

17. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА

Со состојба на 31 декември 2021 година Здружението нема вонбилансна изложеност.

18. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

Не постојат материјални последователни настани, кои би имале влијание врз разбирањето на финансиските извештаи.

Додаток 1- Годишна сметка

ЕМБС: 07010508

Целосно име: Здружение на граѓани за помош на бездомници,
социјално загрозуени семејства и поединци ЛЅУБЕЗНОСТ-Скопје

Вид на работа: 540

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2021

Биланс на приходи и расходи

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
201	-- Расходи I. МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ, УСЛУГИ И АМОРТИЗАЦИЈА (202 до 210)	2.818.322,00			3.089.775,00
202	-- Потрошени материјали	316.890,00			292.995,00
203	-- Потрошена енергија	57.006,00			260.006,00
204	-- Други услуги	1.900.660,00			1.930.666,00
205	-- Превозни и транспортни услуги	40.100,00			0,00
206	-- Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација	41.538,00			22.356,00
207	-- Амортизација				0,00
208	-- Набавна вредност на продадените материјали, стоки и услуги				0,00
209	-- Наемнини	462.128,00			583.752,00
210	-- Други материјални расходи				0,00
211	-- ДРУГИ РАСХОДИ (212 до 221)	59.030,00			62.028,00
212	-- Провизија за платен промет	54.420,00			51.630,00
213	-- Камати на кредити и заеми				0,00
214	-- Премии за осигурување				0,00
215	-- Дневници за службено патување				2.534,00
216	-- Надоместоци на трошоците на работниците и граѓаните				0,00
217	-- Негативни курсни разлики				2.487,00
218	-- Членарини	4.410,00			0,00

219	-- Други расходи	200,00		5.377,00
220	-- Издатоци за меѓународна соработка			0,00
221	-- Пренесени средства			0,00
222	-- КАПИТАЛНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА (223+224+225)	264.808,00		142.152,00
223	-- Средства за градежни објекти			0,00
224	-- Средства за опрема	264.808,00		142.152,00
225	-- Други капитални средства			0,00
226	-- ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ (227+228+229)	788.992,00		0,00
227	-- Помощти, донации и други давања на субјекти	749.727,00		0,00
228	-- Надомести и помошти на физички лица	39.265,00		0,00
229	-- Други помошти и давања			0,00
230	-- ПЛАТИ И НАДОМЕСТИ НА ПЛАТИ(231+232)			1.017.341,00
231	-- а) Вкалкулирани плати			1.017.341,00
232	-- б) Вкалкулирани надомести			0,00
233	-- Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот			0,00
234	-- Вонредни расходи			0,00
235	-- ВКУПНО РАСХОДИ (201+211+222+226+230+233+234)	3.931.152,00		4.311.296,00
236	-- Остварен вишок на приходи-добивка пред оданочување(250 минус 235) ако 250>235	919.026,00		1.233.906,00
237	-- Даноци, придонеси и други давачки од добивката			0,00
238	-- Остварен нето вишок-добивка (236-237)	919.026,00		1.233.906,00
239	-- Вкупно (235+236) или (235+237) ако 237 е поголемо од 236=252	4.850.178,00		5.545.202,00
240	-- ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ПРОИЗВОДИ, СТОКИ И УСЛУГИ (241+242)			0,00
241	-- Приходи од продажба на производи и стоки			0,00
242	-- Приходи од услуги			0,00
243	-- Приходи од камати и позитивни курсни разлики			0,00
244	-- Приходи од членарини, подароци, донации и приходи од други извори	3.858.678,00		4.566.012,00

245	-- Приходи од кирии и закупнини			0,00
246	-- Сопствени приходи			0,00
247	-- Други приходи			0,00
248	-- Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година	991.500,00		979.190,00
249	-- Вонредни приходи			0,00
250	-- ВКУПНО ПРИХОДИ 240+243+244+245+246+247+ 248+249	4.850.178,00		5.545.202,00
251	-- Непокриени расходи (235-250)			0,00
252	-- ВКУПНО (250+251)=239	4.850.178,00		5.545.202,00
438	-- Број на работници			5,00

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	-- АКТИВА ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (002+003+008+009)	244.415,00	432.971,00	79.207,00	353.764,00
3	-- МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (004 до 007)	244.415,00	432.971,00	79.207,00	353.764,00
6	-- Опрема	244.415,00	432.971,00	79.207,00	353.764,00
10	-- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И АКТИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (011+018+019+020+021+022+023+024)	1.026.007,00	1.231.725,00	0,00	1.231.725,00
11	-- ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (012 до 017)	919.026,00	1.169.561,00		1.169.561,00
12	-- Жиро сметка	919.026,00	1.169.561,00		1.169.561,00
24	-- АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (025+026+027)	106.981,00	62.164,00		62.164,00
25	-- Однапред платени разграничени трошоци	106.981,00	62.164,00		62.164,00
28	-- МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, СИТЕН ИНВЕНТАР, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДИ И СТОКИ (029 до 034)		4.181,00		4.181,00
31	-- Ситен инвентар		4.181,00		4.181,00
42	-- ВКУПНА АКТИВА (001+010+028+035+038+041)	1.270.422,00	1.668.877,00	79.207,00	1.589.670,00
44	-- ПАСИВА - ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА	244.415,00			353.764,00
45	-- Деловен фонд	244.415,00			353.764,00

51	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И ПАСИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (052 ДО 061)	2.000,00			2.000,00
55	-- г) краткорочни финансиски обврски	2.000,00			2.000,00
62	-- V. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (063 до 065)	1.024.007,00			1.233.906,00
64	-- Дел од вишокот на приходите пренесен во наредната година	919.026,00			1.233.906,00
65	-- Други пасивни временски разграничувања	104.981,00			
69	-- ВКУПНА ПАСИВА (044+046+047+051+062+066+067+068)	1.270.422,00			1.589.670,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
691	-- Приходи од донации(< или = на АОП 244 од БПР)				4.566.012,00

Распоредување на резултатот

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
351	-- А. ОСТВАРЕН НЕТО ВИШОК -ДОБИВКА	919.026,00			1.233.906,00
353	-- Б. ОСТАТОК ОД НЕТО ДОБИВКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ (351-352)	919.026,00			1.233.906,00
358	-- г) Дел за пренос во наредната година	919.026,00			1.233.906,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
2598	- 94.99 - Дејности на други организации врз база на зачленување, неспомнати на друго место				5.545.202,00

Потпишано од:

JANE KOJDOVSKI

CN=KIBSTrust Issuing Qsig CA G2,
OID.2.5.4.97=NTRMK-5529581, OU=KIBSTrust
Services, O=KIBS AD Skopje, C=MK
KIBSTrust Issuing Qsig CA G2

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/ одбивање) од страна на Централниот Регистар.